

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 54

Год. LXI

Четврток, 7 јули 2005

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
780. Указ бр. 5 на Претседателот на Република Македонија.....	2	792. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје.....	22
781. Указ бр. 6 на Претседателот на Република Македонија.....	2	793. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија од редот на вработените.....	22
782. Указ бр. 7 на Претседателот на Република Македонија.....	2	794. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	22
783. Уредба за Методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2005 година.....	2	795. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	22
784. Уредба за Методологија за распределба на капитални дотации за локални патишта и улици по општините за 2005 година.....	3	796. Изменување на лиценца под број 23-58/7 од 28.09.1998 година издадена од Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 96 во Велес.....	22
785. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Албанија.....	4	8. Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
786. Одлука за спроведување на активности за емисија на еврообврзници и управување со јавниот долг.....	5	Одлука на Советот 2005/426/CFSP од 6 јуни 2005 година, во врска со спроведувањето на Заедничката позиција 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY).....	1
787. Одлука за давање согласност на Одлуката за закуп на пилана.....	5	Огласен дел.....	1-68
788. Одлука за доделување на хуманитарна помош на Република Грузија.....	5		
789. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари и за начинот на преземање на државните службеници.....	5		
790. Одлука за пренесување на правото на сопственост на недвижните ствари.....	19		
791. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар.....	21		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

780.

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), Претседателот на Република Македонија, донесува

У К А З БР. 5

Се разрешува
генерал мајор Бојацијев Илија Ѓорѓи
ФЧ: генерал мајор, по формација: генерал - потполковник,
лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 3103950490009 од должноста Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Указот да се изврши веднаш.

Бр. 07-537
6 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

781.

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), Претседателот на Република Македонија, донесува

У К А З БР. 6

Се поставува по мирновремена и воена формација за Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија
Генерал-мајор Стојановски Душан Мирослав
ФЧ: генерал - мајор, по формација: генерал потполковник,
лична ВЕС: 31140 ЕМБГ: 1007959450089
До сега: Заменик на началникот на Генералштабот за борбена готовност и операции во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
Указот да се изврши веднаш.

Бр. 07-538
6 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

782.

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), Претседателот на Република Македонија, донесува

У К А З БР. 7

Се разрешува
генерал Стамболиски Јован Методи
ФЧ: генерал, по формација: генерал
лична ВЕС: 31280 ЕМБГ: 1004947780815 од должноста советник за воени прашања на Претседателот на Република Македонија.
Указот да се изврши веднаш.

Бр. 07-539
6 јули 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

783.

Врз основа на член 45 став (2) алинеја 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2004 и 96/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2005 година, донесе

У Р Е Д Б А ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2005 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2005 година (во понатамошниот текст: уредба).

Член 2

Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година за општините и градот Скопје во Република Македонија се распределуваат во износ од 98%.

Средствата во износ од 2% од вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година, ќе се користат за финансирање на општини во кои износот на вкупно наплатените сопствени приходи не е доволен за финансирање на основните функции на општината и кои во тековниот период се наплатени најмалку 80% од планираните средства за истиот период.

Член 3

Средствата од член 2 став 2 на оваа уредба се распределуваат со решение на министерот за финансии, по претходна писмена согласност од Комисијата за следење на развојот на системот на финансирање на општините.

Доколку дел или вкупните средства од член 2 став 2 на оваа уредба не се искористат до 10 декември од теквната година за утврдената намена истите ќе се распределат според критериумите утврдени во членовите 4, 5 и 6 на оваа уредба.

Член 4

Средствата на приходите од данокот на додадена вредност за општините и градот Скопје во Република Македонија, утврдени во член 2 од оваа уредба, за општините во Република Македонија се распределуваат во износ од 90%, а за градот Скопје и општините во градот Скопје се распределуваат во износ од 10%.

Член 5

Износот на средствата наменет за распределба на општините во Република Македонија се распределува според следните критериуми:

- 60% според нивното учество во вкупниот број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

- 27% според нивното учество во вкупната површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар, и

- 13% според нивното учество во вкупниот број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член на општините во Република Македонија се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,6 \cdot EF_n}{BZ_n} \cdot BZ_i + \frac{0,27 \cdot EF_n}{P_n} \cdot P_i + \frac{0,13 \cdot EF_n}{BNM_n} \cdot BNM_i, \text{ каде}$$

Di - претставува дотација која се распределува на одделна општина;

EF_n - претставува вкупен износ на средства од приходите од данокот на додадена вредност, наплатени во претходната фискална година, кои се распределуваат по општини;

BZ_n - претставува број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZ_i - претставува број на жители во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

P_n - претставува површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

P_i - претставува површина на подрачјето на одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNM_n - претставува број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNM_i - претставува број на населени места во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 6

Износот на средства наменет за распределба на градот Скопје и на општините на градот Скопје се распределува во сооднос 40:60.

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, наменет за општините во градот Скопје, се распределува според следните критериуми:

- 60 % според нивното учество во вкупниот број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавен од Државниот завод за статистика;

- 27% според нивното учество во вкупната површина на подрачјето градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и

- 13% според нивното учество во вкупниот број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 2 на овој член на општините во градот Скопје се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,6 \cdot EF_{so}}{BZ_{sk}} \cdot BZ_i + \frac{0,27 \cdot EF_{so}}{P_{sk}} \cdot P_i + \frac{0,13 \cdot EF_{so}}{BNM_{sk}} \cdot BNM_i, \text{ каде}$$

Di - претставува дотација која се распределува на општината во градот Скопје;

EF_{so} - претставува вкупен износ на средства од приходите од данокот на додадена вредност кои се наменети за општините во градот Скопје;

BZ_{sk} - претставува број на жители во градот Скопје, согласно податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZ_i - претставува број на жители на општината во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

Psk - претставува површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

P_i - претставува површина на подрачјето на одделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNMsk - претставува број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNM_i - претставува број на населени места во одделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува со отпочнување на примена на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2004 и 96/2004).

Бр. 19-2625/1
30 јули 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

784.

Врз основа на член 45, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/04 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 04.07.2005 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ПО ОПШТИНИТЕ ЗА 2005 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се врши распределба на средствата за финансирање на годишните програми за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општините, односно градот Скопје за 2005 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2005 година во Буџетот на Фондот за магистрални и регионални патишта на ставката 488 е предвидена капитална дотација до ЕЛС во износ од 500.000.000 денари.

Член 3

Распределбата на капиталните дотации се врши според критериумите утврдени во Правилникот за критериумите за распределба на средства за финансирање на Годишната програма за изградба, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици на општините и градот Скопје, согласно обезбедените средства во Буџетот на Фондот за магистрални и регионални патишта за 2005 година, како што е дадено во Прегледот за распределба на капитални дотации, што е составен дел на оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2265/1
4 јули 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

ПРЕГЛЕД
за распределба на капитални дотации за локални
патишта и улици по општините за 2005 година

Реден број	ОПШТИНА	За 2005 година Се вкупно денари
1	АРАЧИНОВО	1.893.433
2	БЕРОВО	3.340.633
3	БИТОЛА	23.939.987
4	БОГДАНЦИ	2.675.608
5	БОГОВИЊЕ	4.113.117
6	БОСИЛОВО	3.083.587
7	БРВЕНИЦА	3.244.573
8	ВАЛАНДОВО	3.334.939
9	ВАСИЛЕВО	2.570.116
10	ВЕВЧАНИ	508.679
11	ВЕЛЕС	10.872.427
12	ВИНИЦА	4.662.758
13	ВРАНЕШТИЦА	964.599
14	ВРАПЧИШТЕ	3.599.307
15	ГЕВГЕЛИЈА	6.199.013
16	ГОСТИВАР	12.872.770
17	ГРАДСКО	1.236.036
18	ДЕБАР	3.031.036
19	ДЕБАРЦА	2.969.343
20	ДЕЛЧЕВО	4.357.309
21	ДЕМИР КАПИЈА	1.440.422
22	ДЕМИР ХИСАР	3.643.237
23	ДОЈРАН	1.029.946
24	ДОЛНЕНИ	3.114.380
25	ДРУГОВО	1.581.464
26	ЖЕЛИНО	3.724.780
27	ЗАЈАС	2.082.314
28	ЗЕЛЕНИКОВО	1.287.285
29	ЗРНОВЦИ	861.675
30	ИЛИНДЕН	3.844.130
31	ЈЕГУНОВЦЕ	2.290.617
32	КАВАДАРЦИ	10.018.234
33	КАРБИНЦИ	1.311.026
34	КИЧЕВО	6.374.833
35	КОНЧЕ	1.269.017
36	КОЧАНИ	8.338.331
37	КРАТОВО	2.486.310
38	КРИВА ПАЛАНКА	4.482.502
39	КРИВОГАШТАНИ	1.373.014
40	КРУШЕВО	2.419.384
41	КУМАНОВО	20.672.726
42	ЛИПКОВО	4.422.722
43	ЛОЗОВО	1.161.040
44	МАВРОВО РОСТУША	2.975.974
45	МАК. КАМЕНИЦА	2.129.709
46	МАК. БРОД	2.902.117
47	МОГИЛА	2.098.534
48	НЕГОТИНО	4.501.557
49	НОВАЦИ	2.325.376
50	НОВО СЕЛО	2.777.709
51	ОСЛОМЕЈ	1.884.063
52	ОХРИД	13.302.683
53	ПЕТРОВЕЦ	1.871.682
54	ПЕХЧЕВО	1.517.798
55	ПЛАСНИЦА	677.471
56	ПРИЛЕП	17.525.736
57	ПРОБИШТИП	3.233.162
58	РАДОВИШ	6.213.216
59	РАНКОВЦЕ	1.258.205
60	РЕСЕН	5.172.280

61	РОСОМАН	1.104.555
62	СВЕТИ НИКОЛЕ	4.227.988
63	СОПИШТЕ	1.681.198
64	СТАРО НАГОРИЧАНЕ	2.186.722
65	СТУДЕНИЧАНИ	3.128.672
66	СТРУГА	11.717.393
67	СТРУМИЦА	11.274.406
68	ТЕАРЦЕ	3.514.957
69	ТЕТОВО	13.610.851
70	ЦЕНТАР ЖУПА	1.208.783
71	ЧАШКА	2.966.643
72	ЧЕШИНОВО	1.689.032
73	ЧУЧЕР САНДЕВО	2.373.624
74	ШТИП	11.735.298
75	АЕРОДРОМ	12.831.122
76	БУТЕЛ	6.320.496
77	ГАЗИ БАБА	17.220.227
78	ГОРЧЕ ПЕТРОВ	10.256.941
79	КАРПОШ	16.098.770
80	КИСЕЛА ВОДА	18.536.792
81	САРАЈ	7.326.463
82	ЦЕНТАР	20.340.482
83	ЧАИР	12.485.418
84	ШУТО ОРИЗАРИ	3.097.235
85	СКОПЈЕ	42.000.000
ВКУПНО		500.000.000

785.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

1. За учество на вежбата „ЈАДРАНСКИ АНГАЖ-МАН 2005“ (во натамошниот текст: Вежбата), која како комбинирана (интервидовска) здружена тактичка вежба во Република Албанија ќе се одржи во периодот од 11.07. до 30.07.2005 година, се испраќа една единица во состав од 32 (триесет и двајца) припадници од постојниот состав на Армијата на Република Македонија, од кои 4 (четири) офицери, 12 (дванаесет) подофицири и 16 (шеснаесет) професионални војници.

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. За овластен потписник на документот со кој е регулиран статусот на единицата за време на Вежбата и придружување кон одредбите од „Меморандумот за разбирање“ и пропратните технички спогодби од македонска страна се определува заменикот на министерот за одбрана г-дин Талат Цафери.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2663/1
4 јули 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

786.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00 и 12/03) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА ЕМИСИЈА НА ЕВРООБВРЗНИЦИ И УПРАВУВАЊЕ СО ЈАВНИОТ ДОЛГ

1. Во името на Владата на Република Македонија се овластува Министерството за финансии да ги спроведе активностите околу подготвување на Република Македонија за емисија на еврообврзници вклучувајќи и избор на странска инвестициона банка/и и странска правна фирма кои на Министерството за финансии ќе му помогнат во:

-изработката на целокупната документација потребна за емисија на еврообврзниците од страна на Република Македонија на меѓународен пазар;

-спроведувањето на емисијата;

-рекламирањето на емисијата пред потенцијалните инвеститори;

-одржувањето на ликвиден секундарен пазар на еврообврзниците и

-поефикасното управување со јавниот долг.

2. За спроведување на постапката за избор на странска инвестициона банка/и и странската правна фирма, се формира Комисија за емисија на еврообврзници и управување со јавниот долг.

Се овластува министерот за финансии да ја формира Комисијата за емисија на еврообврзници и управување со јавниот долг.

Министерот за финансии ги пропишува критериумите за оценување и избор на најповолната понуда/и.

3. Се овластува министерот за финансии да го изврши изборот на странска инвестициона банка/и и странска правна фирма врз основа на извештајот за оцена од Комисијата за емисија на еврообврзници и управување со јавниот долг.

Изборот на странската правна фирма ќе се изврши само во случај на неангажирање на истата од страна на странската инвестициона банка/и.

4. По спроведување на активностите од оваа одлука Министерството за финансии до Владата на Република Македонија ќе поднесе предлог за правно заокружување за емисијата на еврообврзници.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2450/1
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

787.

Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАКУП НА ПИЛАНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за закуп на пила, бр. 03-733/3 од 14.04.2005 година, донесена од Управниот одбор на ЈП „Македонски шуми“ П.О. Скопје, на седницата одржана на 14.04.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2321/1
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

788.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА

1. Република Македонија доделува хуманитарна помош на настраданите во поплавите во регионот на Република Грузија, која се состои од вреќи за спиење, кебиња, прашок за перење „ГОНГ“, конзервиран свински паприкаш, конзерви риба и војнички кебиња, во количини определени според Прегледот на средства и количини за доделување на хуманитарна помош на настраданите во поплавите во регионот на Република Грузија, кој е приложен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат од страна на Министерството за одбрана - Армијата на Република Македонија, Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за здравство.

3. Преземањето и транспортот на средствата од точка 1 на оваа одлука го организира Министерството за транспорт и врски.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-2402/1
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

П Р Е Г Л Е Д НА СРЕДСТВА И КОЛИЧИНИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ НА РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА

Ред. бр.	Вид на средство	Количина	Давател
1.	Вреќи за спиење	300 парчиња	Дирекција за заштита и спасување
2.	Кебиња	500 парчиња	Дирекција за заштита и спасување
3.	Прашок за перење „ГОНГ“	3000 кг.	Министерство за здравство
4.	Конзервиран свински паприкаш	1000 кг.	МО - ГШ на АРМ
5.	Конзерви риба од 125 г.	3000 парчиња	МО - ГШ на АРМ
6.	Војнички кебиња	2000 парчиња	МО - ГШ на АРМ

789.

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), член 145 од Законот за градење, а во врска со член 22 став 1 точка 1 и член 96 став 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

1. Правото на сопственост на движните ствари:

- Фотокопир - Рикон афицио 400 1
- Компјутер 1

- Работни бироа	3
- Столици (лифтомат)	4
- Маса (конференциска)	1
- Витрини (стакло)	3
- Витрини (дрвени)	2
- Роло ормари	2
- Клуб маси	3
- Клуб фотели	7
- Телефони (Панасоник)	2
- Телефон (Сименс)	1
- Ормари (метални)	2
- Закачалки	2
- Фотели	6
- Фотели (мали)	4
- Сеф	1
- Моторно возило југо 45 СК 306 МХ,	

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кисела Вода од Република Македонија се пренесува на општината Аеродром без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Аеродром.

2. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариско биро	1
- Полуфотења	1
- Ормар метален	1
- Биро (за цртање)	1
- Телефон (Панасоник)	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гази Баба од Република Македонија се пренесува на општината Арачиново без надоместок.

3. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	6
- Канцелариски столици	6
- Компјутер	1
- Ормари (мали)	2
- Ормар (триделен)	1
- Роло Ормари	2
- Плакар	1
- Закачалки	2
- Грелки	2
- Метални каси	2
- Маси (мали)	2
- Маса (конференциска)	1
- Витрина	1
- Клима уред	1
- Телефони	2
- Телефонска централа	1
- Теодолит	1
- Радио	1
- Фотели	6
- Фотокопир	1
- Нафтена печка	1
- Бојлер	1
- Садопер	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Чаир од Република Македонија се пренесува на општината Бутел без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Бутел.

4. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	4
- Канцелариски столици	8
- Маса (конференциска)	1
- Компјутер	1
- Термо печка	1

- Телефони	2
- Метална каса	1
- Роло ормари	2
- Маси (мали)	2
- Фотели	8
- Ормари (мали)	3
- Сталажа	1
- фотокопир	1
- Грелки	2
- Закачалки	2

- моторно возило Шкода фелиција СК 145 ЛА
- моторно возило Фолксваген поло СК 391 ЛЦ
сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Чаир од Република Македонија се пренесува на општината Чаир без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Чаир.

5. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	13
- Канцелариско биро (махагони)	1
- Канцелариска маса	1
- Канцелариски маси (мали)	4
- Телефонски апарати	14
- Телефонска гарнитура	1
- Закачалки	9
- Канцелариски столици (фотели)	5
- Работни столици	4
- Столица (метална)	1
- Столици (дрвени)	5
- Фотели	8
- Фотели (Астон)	5
- Столици (клуб)	6
- Рол ормари	5
- Ормари (метални)	7
- Метална каса	1
- Фотокопир	1
- ПП апарат	1
- Копир апарат Техноматик 275	1
- Челична пантлика 10м.	1
- Компјутер со принтер	1
- Факс апарат	1
- Моторно возило	
Шкода фелиција СК 983 ЛН	1
- Витрини	5

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Центар од Република Македонија се пренесува на општината Центар без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 10 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Центар.

6. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	2
- Канцелариски столици	2
- Маса (мала)	1
- Фотели	4
- Грелки	2
- Ормар (мал)	1
- Роло ормари	3
- Ормар (метален)	1
- Закачалка	1
- Нафтена печка	1
- Метална каса	1
- Телефон	1
- Машина за пишување (Олимпија)	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Чаир од Република Македонија се пренесува на општината Чучер Сандево без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Чучер Сандево.

7. Правото на сопственост на движните ствари:

- Апарат за копирање со амоњак	1
- Метален ормар	
со 10 фиоки за планови	1
- Роло ормар (дрвен)	1
- Витрина	1
- Канцелариски бироа	6
- Биро (за цртање)	1
- Канцелариска маса	1
- Маси клуб (ниски)	3
- Полуфотели (плишани)	5
- Полуфотели разни	5
- Столици сини (никеловани)	5
- Столици (дрвени)	4
- Закачалки	3
- Сандачиња (лимени)	3
- Телефони (панасоник)	3
- Телефонска кутија за поврзување	1
- Моторно возило фиат 750 СК 391 ИР	1
- Вентилатор	1
- Жардениери	6
- Корпи за губре	7
- Кујнски елементи (висечки)	3
- Шпорет (горене)	1
- Фрижидер (Ободин)	1
- Садопер	1
- Бојлер (Кончар)	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гази Баба од Република Македонија се пренесува на општината Гази Баба без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 9 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Гази Баба.

8. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	4
- Столици	5
- Витрина	1
- Маса (клуб)	1
- Фотели	2
- Телефонска централа	1
- Телефони	2
- Маси (мали)	2
- Роло ормар	1
- Ормари (дрвени)	4
- Плакари (метални)	2
- Сталажи (метални)	2
- Закачалки	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Карпош од Република Македонија се пренесува на општината Горче Петров без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Горче Петров.

9. Правото на сопственост на движните ствари:

- Метални ормари со 5 фиоки за планови	2
- Сеф (метален)	1
- Витрина	1
- Закачалки	2
- Канцелариски бироа	2
- Биро (махагони)	1
- Стол (голем-лифтомат)	1
- Биро (за цртање)	1
- Маси клуб (ниски)	2

- Фотели ниски (кожни)	2
- Маси телефонски (ниски)	2
- Полуфотели (плишани)	4
- Столици сини (никеловани)	5
- Телефон (Панасоник)	1
- Телефон со Факс (1-800 ели)	1
- Моторно возило форд фиеста СК 755 КЈ	1
- Клима уред	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гази Баба од Република Македонија се пренесува на општината Илинден без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Илинден.

10. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	6
- Конференциска маса	1
- Столици (лифтомат)	2
- Столици	10
- Витрина	1
- Маса (клуб)	1
- Полуфотели	6
- Компјутер	1
- Телефони	3
- Маси (мали)	2
- Метална каса	1
- Ормари (метални)	4
- Ормари (стакло)	2
- Полици	5
- Рафтови	2
- Закачалки	4

моторно возило форд фиеста СК 265 КЛ сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Карпош од Република Македонија се пренесува на општината Карпош без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 7 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Карпош.

11. Правото на сопственост на движните ствари:

- Фотокопир - Рикон 4490	1
- Работни бироа	5
- Работни бироа (за цртање)	2
- Дактило биро	1
- Столици (лифтомат)	2
- Закачалки	5
- Клуб столици	11
- Клуб маси	5
- Телефони (Панасоник)	4
- Телефонска гарнитура (Панасоник)	1
- Ормари (метални)	5
- Ормари (дрвени)	5
- Сталажи (метални)	2
- Витрина (дрвена)	1
- Витрина (отворена)	1
- Витрина (двокрилна)	1
- Фотели	2
- плакар (дрвен)	1

моторно возило шкода фелиција СК 243 ГН сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кисела Вода од Република Македонија се пренесува на општината Кисела Вода без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 7 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Кисела Вода.

12. Правото на сопственост на движните ствари:

- Метални ормари	
со шибер врати за ролни	2
- Сеф (метален)	1
- закачалки	2
- Витрина	1
- Канцелариски бироа	2
- Канцелариска маса	1
- Маса клуб (ниски)	2
- Полуфотељи (плишани)	4
- Столица (лифтомат)	1
- Столици (со ракофат)	4
- Телефони (Панасоник)	2
- Биро аголно (три дела)	1
- Моторно возило	
југо 45 СК 472 ЛИ	1

сопственост на Република Македонија - корисник

Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гази Баба од Република Македонија се пренесува на општината Петровец без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Петровец.

13. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	2
- Столици (скај)	3
- Столица (дрвена)	1
- Витрина	1
- Маса (клуб)	1
- Фотељи	2
- Телефони	2
- Маса (мали)	2
- Телефон факс	1
- Ормари (дрвени)	3
- Плакар (дрвен)	1
- Закачалки	2

сопственост на Република Македонија - корисник

Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Карпош од Република Македонија се пренесува на општината Сарај без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Сарај.

14. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	1
- Столица (лифтомат)	1
- Работно биро (мало)	1
- Закачалка (дрвена)	1
- Клуб фотељи	5
- Клуб маса	1
- Телефон (Панасоник)	1
- Сталажа	1
- Ормар (дрвен)	1
- Столици (дрвени)	2

сопственост на Република Македонија - корисник

Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кисела Вода од Република Македонија се пренесува на општината Сопиште без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Сопиште.

15. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	4
- Столица (метална)	1
- Столици (лифтомат)	2
- Клуб маси	2
- Клуб фотељи	6
- Закачалки	3

- Телефони (Сименс)	2
- Телефон (Панасоник)	1
- Витрина (стакло)	1
- Ормари (метални)	3
- Машина за пишување ИБМ	1
- Сталажи (метални)	2
- Столици (дрвени)	2

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кисела Вода од Република Македонија се пренесува на општината Студеничани без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Студеничани.

16. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	3
- Канцелариски столы	3
- Ормар (мал)	1
- Ормари (метални)	2
- Роло ормари	2
- Маса (мала)	1
- Фотељи	4
- Грелки	2
- Закачалка	1
- нафтена печка	1
- Метална каса	1
- Телефон	1
- Машина за пишување	1

сопственост на Република Македонија - корисник

Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Чаир од Република Македонија се пренесува на општината Шуто Оризари без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Шуто Оризари.

17. Правото на сопственост на движните ствари:

- Столица тапацирана	1
- Стол скај	4
- Слики "уљани"	3
- Завеса	1
- Решо за кафе	1
- Телефони	2
- Помошно биро	1
- Комода со вратички	1
- Комода со стакло	1
- Столици	3
- Маса	6
- Клуб фотеља	1
- Комоди шибер	2
- Кожна фотеља	1
- Полуфотељи плави	3

сопственост на Република Македонија - корисник

Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Берово од Република Македонија се пренесува на општината Берово без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Берово.

18. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	3
- Термо печка	2
- Телефон	1
- Работен стол	3
- Плакар мал	1
- Електрична грелка	1
- Рафтови	1
- Компјутер	1
- Закачалка	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гевгелија од Република Македонија се пренесува на општината Богданци без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Богданци.

19. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	2
- Метални ормари	2
- Столови	2
- Телефон	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Струмица од Република Македонија се пренесува на општината Босилово без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Босилово.

20. Правото на сопственост на движните ствари:

- Копир апарат „Насхуа 3715	1
- Корпа за отпадоци	4
- Корпа за отпадоци метална	2
- Метална каса	1
- Копир апарат Ксерокс	1
- Радијатор 13	1
- Радијатор 14	2
- Машина за пишување Роботрон	2
- Теписон космај	10
- Вариолајт завеси	11
- Маса голема	1
- Двокрилен ормар	5
- Маса четвртаста мала	1
- Радијатор 23	6
- Уметничка слика „Св.Канео„	1
- Тапацирана полуфотелја	6
- Вртлива фотелја	2
- Метален ормар	1
- Тапацирана фотелја	2
- Закачалка	6
- Дактило биро со фиоки	1
- Подвижна масичка	2
- Клуб маса	1
- Телефон Панасоник	12
- Кожни фотелји	5
- Мала метална каса	1
- Работни столици нови	9
- Конференциска маса	2
- Ормар	5
- Жардињера	1
- Радијатор 24	1
- Клима уред Фунаи	1
- Биро 9122	3
- Биро	12
- Вртливи столици	18
- Радијатор 16	1
- Радијатор 20	2
- Ормар метален за планови	1
- Ормар метален	1
- Ормар дрвен	2
- Ормар дрвен четворокрилен	1
- Вентилатор	2
- Витрина	3
- Компјутер	2
- Монитор	1
- Продолжен кабел	1
- Комоди (дводелна и моно)	4
- Плакар вграден	2
- Радијатор 21	2
- Радијатор 11	1

- Биро маса	1
- Работна фотелја	1
- Печатар НЛЦ	1
- Ел. Машина за пишување „Олимпија„	2
- Радијатор 17	1
- Радијатор 31	1
- Тркалезна дрвена маса	1
- Дрвена масичка	1
- Радијатор 15	1
- Радијатор 8	1
- Метални полици	4
- Метална касета	1
- Машина за пишување „Бисер“	1
- Метална касета со 10 реда фиоки	1
- Вртлив плакар	1
- Комода со 4 касети врати	1
- Вертикален дрвен ормар со подвижни фиоки	1
- Машина за копирање за озолит	1

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 13 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Битола.

21. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	2
- Термо печка	1
- Полуфотелји стари	2
- Мала биро маса	1
- Дрвена закачалка	1
- Телефон	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кочани од Република Македонија се пренесува на општината Чешиново без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Чешиново.

22. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	4
- Столици	6
- Масички	2
- Фотелји	5
- Метални каси (неисправни)	2
- Витрини висечи	2
- Закачалки дрвени	3
- Телефон	1
- Завеси (скинати)	3
- Ормарчиња железни	3
- Витрини	2
- Машина за пишување (неисправна)	1
- Патничко возило фолксваген Поло СК-067-ЈС	

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Делчево од Република Македонија се пренесува на општината Делчево без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Делчево.

23. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	2
- Вртливи столици	5
- Масички	2
- Ормар дрвен двокрилен	2
- Фотелји	2
- Закачалки	2
- Телефони	2
- Столици вртливи	4
- Столици тапацирани скај	3

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Охрид од Република Македонија се пренесува на општината Дебарца без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Дебарца.

24. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно бироа	3
- Дрвени столици од скај	3
- Телефон	1
- Плакар двокрилен	1
- Масиче мало	1
- Корпа за отпадоци	1
- Стол дрвен	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Прилеп од Република Македонија се пренесува на општината Долнени без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Долнени.

25. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	7
- Работен стол	5
- Термо печки	2
- Телефон	1
- Рафтови	2
- Компјутер	1
- Двокрилен плакар	1
- Метални фиоки	1
- Телефон-телефакс	1
- Патничко возило "Југо 55" ВЕ-467-УТ	

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гевгелија од Република Македонија се пренесува на општината Гевгелија без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 6 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Гевгелија.

26. Правото на сопственост на движните ствари:

- Бироа	2
- Столици тапацирани нови	2
- Греалки	2
- Закачалки	2
- Телефони	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Штип од Република Македонија се пренесува на општината Карбинци без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Карбинци.

27. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	7
- Витрина	1
- Ормар	1
- Столици марка "ДО" 11	6
- Корниси	6
- Завеси	6
- Патничко возило "Застава" 850	1
- Масичка мала	1
- Рол ормар	1
- Телефони	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кавадарци од Република Македонија се пренесува на општината Кавадарци без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 8 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Кавадарци.

28. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	10
- Ротациони столици	3
- Плакар вграден	6
- Термо печка	4
- Лимен сандак за планови	4
- Дрвен плакар	2
- Компјутер без штампач	1
- Мала биро маса	1
- Витрина	1
- Стол фотелја	1
- Полуфотелји нови	6
- Дрвена закачалка	2
- Лимен шкаф	1
- Телефони	4

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кочани од Република Македонија се пренесува на општината Кочани без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 8 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Кочани.

29. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариско биро	9
- Столици	8
- Закачалка	1
- Ормар со фиоки	1
- Мало биро	1
- Телефон	2
- Масичка мала	1
- Компјутер со печатар	1
- Патничко возило "Шкода Фелиција"	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Неготино од Република Македонија се пренесува на општината Неготино без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Неготино.

30. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно бироа	4
- Метални ормари	4
- Столови	4
- Телефони	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Струмица од Република Македонија се пренесува на општината Ново Село без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Ново Село.

31. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно бироа стари	2
- Витрина триделна	1
- Работно бироа	2
- Столици	4

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Берово од Република Македонија се пренесува на општината Пехчево без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Пехчево.

32. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	7
- Работно биро	1
- Помошна масичка	2
- Мало помошно биро	1
- Ормарче	1
- Метален голем шкаф	5
- Телефон	1
- Телефакс	1
- Метален шкаф мал	2
- Работна голема столица	3
- Фотелја	1
- Полуфотели	6
- Метално столче	3
- Метална полуфотелја	3
- Машина за пишување	2
- Неонски светилки	3
- Корпи за отпадоци	3
- Пантлики	2
- Дрвени закачалки	3
- Завеси	2
- Теписони	3
- Компјутер	1
- Патничко моторно возило "Југо 45" СК-042-ИЕ	
- Макета	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Пробиштип од Република Македонија се пренесува на општината Пробиштип без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Пробиштип.

33. Правото на сопственост на движните ствари:

- Цртачко биро	6
- Шкаф дводелен со ролетна	1
- Електро печка (ЦЕР)	4
- Завеса	9
- Зидна закачалка	3
- Корпа за отпадоци	9
- Теписон	3
- Машина за пишување Олимпија	2
- Полица за цвеќе	1
- Корниз тавански	1
- Шкаф троклирен	1
- Стол со механизам	8
- Работен стол ДО -11	13
- Корниз метален	1
- Метална закачалка со огледало	1
- Калорифер	8
- Плакар двокрилен	1
- Корниз дрвен	2
- Телефон	10
- Машина за пишување Бисер	1
- Синтелон	2
- Шкаф дрвен дводелен	2
- Шкаф дрвен со врати	1
- Низок шкаф од биро	1
- Плакар троделен со надградба	2
- Низок шкаф	2
- Стол метален тапациран	4
- Слика со рамка	1
- Маса мала	1
- Плакар еднокрилен	1
- Метална каса	1
- Телефакс Панасоник	1
- Клима уред Фунаи	1
- Маса светлечка	1
- Метални ормари за планови	4
- Жардињера	1
- Столица скај	1
- Слика (сателитска)	1
- Компјутер (ДЕЈ)	3

- Монитор	5
- Печатари	5
- Хефталица	1
- Телефонска гарнитура	2
- Двокрилен шкаф со надградба	2
- Двокрилен шкаф низок	2
- Канцелариско биро	7
- Теписон во парчиња	1
- Греалка тип „Копер,,	1
- Скенер	1
- Слика	2
- Фотографии сателитски	1
- Столици	6
- Фотелја стара	1
- Компјутер ИБМ	1
- Печатар Лекс марк	1
- Шкаф едноделен	1
- Карта 1:5000	1
- Машина за пишување 481528	1
- Уметничка слика „Тешкото,,	1
- Биро дактилографско	1
- Комода од иверица	1
- Компјутер Пентиум	1
- Телефонска централа	1
- Метален шкаф со пет фиоки	8
- Метален шкаф	
со подвижна врата за планови	1
- Метален шкаф со 10 фиоки	1
- Метални постолја	
за шкафови со тркала	5
- Дрвен шкаф за чување на архивски стари предмети	2
- Метален шкаф за алишта	1
- Летва за мерење	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Прилеп од Република Македонија се пренесува на општината Прилеп без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 11 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Прилеп.

34. Правото на сопственост на движните ствари:

- Бироа	5
- Кожни фотели	5
- Мала маса	1
- Маса за телефон	1
- Витрина двокрилна	1
- Греалки	5
- Стол штофен	1
- Ормар метален	1
- Закачалка	1
- Метален ормар со постолје	3
- Машина за пишување "Олимпија"	2
- Машина за копирање	2
- Каса метална	1
- Маса за цртање	1
- Рачна пантлика	1
- Лењир за УСХ	1
- Стол со механизам	4
- Маса за состаноци	1
- Столици за состаноци	7
- Фотелја тапацирана	4
- Витрина црна	1
- Комоди ниски 75/40	3
- Маси ниски 60/60	2
- Маси ниски 75/60	1
- Жардињера	1
- Плакар дрвен	2
- Телефон "Панасоник"	3

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Радовиш од Република Македонија се пренесува на општината Радовиш без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Радовиш.

35. Правото на сопственост на движните ствари:

- Печатар ХП 6Л	1
- Кварцна печка „Палма плус,,	2
- Телефонски апарат „Панасоник,,	3
- Компјутер „Пентиум,,	1
- Патничко возило „Фолксваген Поло,, (шасија бр. 178125, бр. на мотор 129010 АЕВ, рег.бр. СК-784-ЈТ)	

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Ресен од Република Македонија се пренесува на општината Ресен без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 11 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Ресен.

36. Правото на сопственост на движните ствари:

- Бироа	12
- Телефони	10
- Плакари	5
- Столици тапацирани стари	6
- Фотели	6
- Столици тапацирани нови	15
- Дактило бироа	2
- Ком. маса	1
- Метална каса	1
- Телефонска централа	1
- Фотелја тапацирана	1
- Кожна фотелја	1
- Маса голема	1
- Маса мала	1
- Витрина	1
- Метални закачалки	2
- Фотокопир	1
- Компјутери	4
- Штампачи	3
- Факс	1
- Патничко возило СЕАТ ИБИЦА со рег.бр.: СК-708-ЈФ	1
- Патничко возило Застава 128 со рег.бр.: ШТ-911-АЗ	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Штип од Република Македонија се пренесува на општината Штип без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 9 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Штип.

37. Правото на сопственост на движните ствари:

- Фотокопир тип "Канон"	1
- Работни проектантски маси	7
- Метални тапацирани столови	12
- Метална тапацирана работна фотелја	1
- Биро цртачко	1
- Биро за началник	1
- Конференциска маса	1
- Метални шкафови	3
- Кабинетски столови (началник)	6
- Фотели клубски	7
- Витрина	1
- Пантлика	1
- Механичка машина за пишување	1
- Столови за цртање	6
- Телефонска централа	1
- Телефони	5
- Фрижидер	1

- Сидни кујнски елементи (во санитарен чвор)	1
- Садопер	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Струмица од Република Македонија се пренесува на општината Струмица без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 11 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Струмица.

38. Правото на сопственост на движните ствари:

- Фотокопир Насхуа	1
- Машина за пишување (УНИС)	1
- Машина за пишување (Бисер)	1
- Машина за пишување (Олимпија)	2
- Маса за состаноци	1
- Дактило биро дводелно	1
- Бироа од иверица	7
- Бироа ултрапласт	7
- Приемна маса плава	1
- Маса за цртање голема	2
- Маса за цртање	5
- Маса за телефон	2
- Приемна мала маса	1
- Фотелја без механизам	12
- Корнизи плафонерки	9
- Столици тапацирани дрвени	3
- Столици тапацирани метални	6
- Метална каса	1
- Ормар метален за планови	3
- Ормар двокрилен дрвен	2
- Ормар трокрилен	1
- ПП апарат	3
- Телефони (Искра)	9
- Калорифер	5
- Жардињери	4
- Урамени слики (портрети)	8
- ПП лопата	2
- Фотоапарат Зенит	1
- Правосукалка	1
- Фотокопир Тошиба 1550	1
- Неонки - арматуре	3
- Факс апарат Панасоник	1
- Решо	1
- Мини телефонска централа Искра	1
- Продолжни кабли	8
- Завеси	10
- Закачалки	7
- Метални полуфотели тапацирани	14
- Метални рафтови	3
- Гештетер	1
- Комплет хидрант	1
- Бојлер 10 л.	1
- Метална гаража Брако	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Струга од Република Македонија се пренесува на општината Струга без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 18 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Струга.

39. Правото на сопственост на движните ствари:

- Метална скала	1
- Масиче ниско	1
- Шкаф метален	3
- Маса за цртање	1
- Помешно масиче	3
- Дрвена витрина	1
- моторно возило поло фокус СК 022 ЛА	
- Цип (1) Фрилендер СК 090 ИЛ	

- Работно биро	17
- Столици	24
- Фотели	3
- Масичка за телефон	1
- Комода	10
- Телефони 3 - Искра, КХТ2315, 104777	
- Корпа за отпад	15
- Метална каса	1
- Компјутер	1
- Метален регистар	1
- Масиче	1
- Цвекарник	3
- Помошно масиче	1
- Дрвен шкаф	4
- Маса висока	1
- Телефонска централа	1
- Вариолајт	5
- Фотокопир апарат	1
- машина за пишување	2
- Маса за цртање	1
- Помошно масиче	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Тетово од Република Македонија се пренесува на општината Тетово без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 12 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Тетово.

40. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	2
- Столици	2
- Фотели	2
- Комода	1
- Телефон Искра 1381491	1
- Корпа за отпад	1
- Дрвен шкаф	1
- Закачалки	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Тетово од Република Македонија се пренесува на општината Теарце без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Теарце.

41. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	1
- Столици	3
- Фотели	1
- Комода	1
- Телефони АТА 80 бр.7678	1
- Корпа за отпад	1
- Дрвен шкаф	1
- Закачалки	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Тетово од Република Македонија се пренесува на општината Боговиње без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Боговиње.

42. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	2
- Столици	2
- Фотели	2
- Комода	1
- Телефони АТА 31 К бр.120905	1
- Корпа за отпад	1

- Дрвен шкаф	1
- Закачалки	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Тетово од Република Македонија се пренесува на општината Брвеница без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Брвеница.

43. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	2
- Столици	2
- Фотели	2
- Комода	1
- Телефони Искра 43826	1
- Корпа за отпад	1
- Дрвен шкаф	1
- Закачалки	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Тетово од Република Македонија се пренесува на општината Желино без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Желино.

44. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	2
- Столици	2
- Фотели	2
- Комода	1
- Телефони	1
- Корпа за отпад	1
- Дрвен шкаф	1
- Закачалки	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Тетово од Република Македонија се пренесува на општината Јегуновце без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Јегуновце.

45. Правото на сопственост на движните ствари:

- Бироа	5
- Столици (искршени)	4
- Метален ормар	1
- Полуфотели	3
- Канцелариска масичка	1
- Ормар	1
- Телефони	2
- Вентилатори	2
- Греалки	2
- Радиокасетофон	1
- Телефон со централа	1
- Плакар со закачалка	1
- Столови нови	3
- Фотелја нова	1
- Закачалки дрвени	2
- Патничко возило Голф 1 СК-315-НХ	1
- Патничко возило Застава 128 СК-082-ЈФ (неисправно)	1
- Компјутер стар	1
- Челична пантлика од 30	1
- Закачалка дрвена	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Валандово од Република Македонија се пренесува на општината Валандово без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Валандово.

46. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариски бироа	5
- Столици од скај	5
- Фотели дрвени	3
- Фотели полиуретански	3
- Масичка мала	1
- Маса голема	1
- Закачалка дрвена	1
- Телефони	3
- Метален ормар геодетски	1
- Машина за копирање (на озолит)	1
- Ормар дрвен	1
- Плакар дрвен	1
- Сандуче метално	1
- Греалка КЛМ 3200	1
- Корнизи дрвени	5
- Завеси	5
- Канцелариско биро 80/160	1
- Касета за канцелариско биро	1
- Стол за биро	1
- Стол Д.О.11	5
- Маса за состаноци	1
- Стол Е-климпс	6
- Машина за пишување "Олимпија"	1
- Греалка КС2035	1
- Плакари големи	2
- Плакари мали	2
- Канцелариски бироа	2
- Патничко возило Шкода Фелиција	
ЈЛХ СК-828-ГП	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Винаца од Република Македонија се пренесува на општината Винаца без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 6 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Винаца.

47. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	2
- Ротациона столица	1
- Термо печка	1
- Столица стара	1
- Полуфотела нова	1
- Дрвена закачалка	1
- Лимен шкаф	1
- Телефони	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кочани од Република Македонија се пренесува на општината Зрновци без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Зрновци.

48. Правото на сопственост на движните ствари:

- Биро	1
- Работно биро	5
- Завеси вариолајт	3
- Теписон 4,50x4,20	1
- Теписон 4.50x 200	2
- Корпа за отпад	3
- Телефон-факс	1
- Работна столица	6
- Термо печка 3 кв	2
- Термо печка 6кв	1
- Компјутер Пентиум 2	1

- Печатар Епсон 45	1
- Печатар Епсон Ц12 УХ	1
- Тестатура	1
- Екран од 14 инчи	1
- Возило Поло (WOB) СК 481 ГТ	
- Резервна гума	1
- Дигалка	1
- Синцир	1
- Навлака за седиште	2
- Клуч за менување тркала	1
- Сајла за влечење	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Дебар од Република Македонија се пренесува на општината Дебар без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 8 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Дебар.

49. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	5
- Фотели-столици	6
- Фотели	3
- Корниз	1
- Завеси	2
- Теписон	1
- Корпа за отпад	2
- Закачалка сидна	1
- Шаблон за букви	2
- Печка на дрва	1
- Метални ормари	3
- Телефон	2
- Визирни значки	3
- Призма	1
- Патека	1
- Греалица	1
- Ормар дрвен трокрилен	1
- Ормар дрвен двокрилен	1
- Помощна маса	1
- Ормар железен	1
- Возило Шкода Фелиција СК 626 КЈ	

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Демир Хисар од Република Македонија се пренесува на општината Демир Хисар без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Демир Хисар.

50. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	3
- Работен стол	2
- Термо печки	1
- Телефон	1
- Компјутер	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гевгелија од Република Македонија се пренесува на општината Дојран без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Дојран.

51. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	12
- Фотели	4
- Маса за состаноци	1
- Телефони -(5-3355773, 5 бсуа, 5 ва.251309, 4 јаол 003953, 5 вв 251318, 5 вв Ва 251269, 15 вга 251265, централен Панасоник)	9

- Железна каса	1
- Слика на Гостивар	1
- Жардињери	1
- Метални фиоки за план 1/10	1
- Метални фиоки за план 1/5	2
- Завеси за сонце	15
- Завеси бели	14
- Столици	11
- Апарат за фотокопирање	1
- Дактилографско биро	3
- Фотела голема	1
- Хефт машина	2
- Мал ормар за печати	1
- Цвекарник	1
- Монитор 1452-1997	1
- Тестатура	1
- Штампац 8120-6811	1
- Мала маса	1
- Вентилатор	2
- Штофени столици	3
- Машина за пишување Олимпија,	
Олимпија 7-1963743	2

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гостивар од Република Македонија се пренесува на општината Гостивар без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 9 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Гостивар.

52. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	2
- Фотели	2
- Телефони - 5двис 544262	1
- Столици	2
- Завеси за сонце	1
- Завеси бели	1
- Работна мала маса	1
- Мала дрвена витрина	1
- Мала маса	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гостивар од Република Македонија се пренесува на општината Врапчиште без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Врапчиште.

53. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	1
- Фотели	1
- Телефон - 15вв 250812	1
- Столици	1
- Завеси за сонце	1
- Завеси бели	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гостивар од Република Македонија се пренесува на општината Маврово Ростуше без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Маврово Ростуше.

54. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно биро	5
- Клуб фотела сива	6
- Теписон 4x3	1
- Комода стакло	1
- Телефони	3
- Телефакс Панасоник КХ-ФТ 71	1
- Корпа за отпадоци	2

- Клуб мала маса	1
- Закачалка метална	3
- Метален шкаф	2
- Машина за пишување	1
- Хевталица	1
- Дрвено шкафче со ролетна	1
- Витрина дрвена	1
- Грелица	2
- Завеса	2
- Дрвен корниз	2
- Таванска неонка	1
- Решо струјно	1
- Работно столче	2
- Канцелариско биро	1
- Масиче мало	1
- Клуб мала маса	2
- Фотокопир Канон ФЦ-330	1
- Вентилатор	1
- Комода врати	1

- Возило, Шкода фелиција СК 824 ГП
сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кратово од Република Македонија се пренесува на општината Кратово без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Кратово.

55. Правото на сопственост на движните ствари:

- Биро мало	2
- Биро 160x80	1
- Фотели платнени	2
- Витрина четриделна	1
- Телефони - Искра	1
- Кумбе	1
- Кунци криви прави	2
- Закачалка дрвена	1
- Дрвени обложени столици	2

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Крива Паланка од Република Македонија се пренесува на општината Ранковце без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Ранковце.

56. Правото на сопственост на движните ствари:

- Биро	4
- Столица дактило	1
- Фотокопир ХЕРОХ (нее во употреба)	1
- Возило Волксваген Поло 1.0 про.1996	
СК 791 ЈР	
- Цртачка маса	1
- Фотела скај	2
- Орман	2
- Фотели	2
- Витрина	1
- Комоди	3
- Метален шкаф за планови	1
- Метална каса	1
- Машина за пишување (не е во употреба)	1
- Калорифер	1
- Решо (нее во употреба)	1
- Огледало	1
- Телефон	1
- Телефакс Панасоник КУ-Ф-230 БХ	
- Закачалка	1
- Маса стара	1
- Масичка мала стара	1
- Шефовско биро	1
- Масичка	1
- Столици	3

- Столици за масичка	3
- Бојлерче	1
- Умивалник	1
- Решо	1
- Компјутер	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Крушево од Република Македонија се пренесува на општината Крушево без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 7 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Крушево.

57. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно бироа	5
- Тапацирани столици	5
- Чивилук дрвен	1
- Пластичен корниз	2
- Грелица	1
- Црн телефон	1
- Корпа за отпад	2
- Завеси	3
- Термопечка	1
- Закачалка	1
- Дрвена сталажа	1
- Метло со дрвена рачка	1
- Клуб маса	1
- Пластична кофа	1
- Метална касета за план	1
- Сијалични топки	2

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Куманово од Република Македонија се пренесува на општината Старо Нагоричане без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Старо Нагоричане.

58. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно бироа	3
- Полуфотели	5
- Чивилук метален	1
- Пластичен корниз	2
- Решо	1
- Телефон нов	1
- Корпа за отпад	2
- Завеси диоленски	2
- Термопечка	1
- Дрвена сталажа	1
- Метло со дрвена рачка	1
- Клуб маса	1
- Пластична кофа	1
- Метална касета за план	1
- Лустер топка	2
- Грејалка	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Куманово од Република Македонија се пренесува на општината Липково без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Липково.

59. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работно бироа	17
- Тапацирани столици	14
- Чивилук дрвен	1
- Чивилук метален	1
- Пластичен корниз	4
- Корниз дрвен	2
- Телефони - црни, искра, нови,	11

- Корпа за отпад	13
- Завеси	10
- завеси диоленски	20
- Термопечка	3
- Еркondiшен Самсунг	1
- Копир	1
- Теписон	3
- Дрвена сталажа	4
- Дрвена закачалка	1
- Клуб маса	7
- Полуфотели	12
- Маса за компјутер	1
- Мали фотели	3
- Сијалична топка	8
- Лустер	2
- Работна маса	1
- Витрина	1
- Сијалични места	4
- Правосмукалка Слобода	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Куманово од Република Македонија се пренесува на општината Куманово без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 17 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Куманово.

60. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	2
- Столици	2
- Телефон	1

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Делчево од Република Македонија се пренесува на општината Македонска Каменица без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Македонска Каменица.

61. Правото на сопственост на движните ствари:

- Биро	2
- Работно биро	1
- Биро за цртање	1
- Фотели	7
- Метален шифоњер	3
- Фотели стари	2
- Машина за пишување	1
- Корниз	3
- Витрина	1
- Завеси	6
- Тепих	2
- Корпа за отпад	3
- Закачалка	1
- Хевталица	1
- Тегови	4
- Метален сандак	1
- Телефон	2
- Помошна маса	2
- Стол ДО 108	1
- Патничка возило Фелиција ЛХ	
- Клуч тркала	3
- Дизалица	1
- Резервни сијалици	1
- Синцир	1
- Навлака за кола	2
- Патосници	4

сопственост на Република Македонија - корисник
Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Македонски Брод од Република Македонија се пренесува на општината Македонски Брод без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Македонски Брод.

62. Правото на сопственост на движните ствари:

- Закачалка	1
- Корпа за ѓубре	1
- Биро Бос	1
- Биро цртачки	1
- Шифоњер мал	1
- Стол	2
- Фотелја мала	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Свети Николе од Република Македонија се пренесува на општината Лозово без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Лозово.

63. Правото на сопственост на движните ствари:

- Шифоњер за планови	1
- Бироа нови	2
- Канцелариска фотелја нова	1
- Телефони - обичен, панасоник	2
- Закачалка	1
- Столови	4
- Машина за пишување Олимпија	1
- Теписон	1
- Канцелариски стол нов	6
- Канцелариска фотелја нова	1
- Плакар	1
- Техничко биро	1
- Бироа цртачки	3
- Дигитрон	1
- Решо	1
- Корпи за ѓубре	1
- Слика на Тито	1
- Бакрорез Тито	1
- Помошна витрина	1
- Завеси	4

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Свети Николе од Република Македонија се пренесува на општината Свети Николе без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Свети Николе.

64. Правото на сопственост на движните ствари:

- Биро	1
- Ормар	1
- Фотелји	1
- Витрина	1
- Телефони	1
- Закачалка	1
- Метално сандаче	1
- Хевталки машинки	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Велес од Република Македонија се пренесува на општината Гратско без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Гратско.

65. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	5
- Вртливи столици	6
- Ормари	2

- Телефон	2
- Масичка дрвена	1
- Закачалка дрвена	1
- Теписон	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Битола од Република Македонија се пренесува на општината Могила без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 4 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Могила.

66. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	7
- Вртливи столици	7
- Ормари	3
- Телефон	3
- Масичка дрвена	1
- Закачалка	2
- Теписон	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Битола од Република Македонија се пренесува на општината Новаци без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 7 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Новаци.

67. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариска маса	1
- Помошна комода	1
- Двокрилен ормар	5
- Телефон	14
- Витрина	1
- Комода	1
- Комода мала	1
- Факс апарат	1
- Жардињера	4
- Телефонска гарнитура	1
- Машина за пишување	4
- Хефталица	2
- Дупчалка	1
- Мини централа	1
- Столица тапацирана	5
- Столица школка	14
- Цртачки бироа	8
- Метален ормар двокрилен	4
- Метален сандак	2
- Закачалка	4
- Шина	2
- Тегови	11
- Ножици	1
- Дактило биро	2
- Столица мала	1
- Метален трокрилен шифоњер	1
- Компјутер	1
- Тапацирани фотелји	4
- Метален сандак	1
- Греалица кварцна	1
- Метално сандаче	1
- Работни бироа	3
- Витрина	2
- Столици вртливи	4
- Фотокопир	1
- Работно биро-мелопласт	8
- Чекан 10 кг.	1
- Ормарче со ролетна	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Охрид од Република Македонија се пренесува на општината Охрид без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 15 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Охрид.

68. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	4
- Столици метални скај	2
- Столици тапацирани	2
- Стол со механизам	1
- Телефон Искра	1
- Шкаф еднокрилен	1
- Ормар низок	1
- Масиче мало	1
- Корпа за отпадоци	1
- Столици дрвени	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Прилеп од Република Македонија се пренесува на општината Кривогаштани без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 5 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Кривогаштани.

69. Правото на сопственост на движните ствари:

- Работни бироа	2
- Столици метални тапацирани	4
- Ормар двокрилен	2
- Витрина двокрилна	1
- Завеси	3
- Фотели скај	4
- Телефон Искра	1
- Закачалка	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Струга од Република Македонија се пренесува на општината Вевчани без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Вевчани.

70. Правото на сопственост на движните ствари:

- работно биро	1
- работни столици	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кичево од Република Македонија се пренесува на општината Вранештица без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Вранештица.

71. Правото на сопственост на движните ствари:

- работни бироа	2
- работни столици	4

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кичево од Република Македонија се пренесува на општината Другово без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 2 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Другово.

72. Правото на сопственост на движните ствари:

- работни бироа	1
- работни столици	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кичево од Република Македонија се пренесува на општината Зајас без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Зајас.

73. Правото на сопственост на движните ствари:

- биро „Баец,,	1
- витрина за литература	1
- мал ормар „Баец,,	1
- мал шкаф	1
- клуб фотели „Астон,,	5
-метални сандачиња	2
- фотели штофени	3
- метални шифонери	7
- столици	11
- работни бироа ХФ-4-0811	3
- обични бироа	3
- маса за цртање	1
- двокрилни дрвени ормари	5
- метални ормари за чување на ГУП и ДУП	3
- дрвена закачалка	1
- машина за куцање „Олимпија,,	1
- компјутер „Пентиум,,	1
- печатар ХП	1
- столици М-909	8
- скенер	1
- телефакс „Панасоник,,	1
- машина за пишување „Бисер,,	1
- метални закачалки	3
- телефон „Панасоник,,	1
- печки за дрва	7
- корпа за отпадоци	8
- хефт-машинка	5
- дупчалка за хартија	1
- завеси 40м ²	
- кумци прави	17
- кумци криви	14
- пластичи постоља за календар	11
- пепелјари метални	2
- пепелјари стаклени	2
- теписон 52м ²	
- теписон 24м ²	
- теписон 12м ²	
- теписон и стази 84м ²	
- Корнизи	9

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кичево од Република Македонија се пренесува на општината Кичево без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 9 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Кичево.

74. Правото на сопственост на движните ствари:

- работни бироа	1
- работни столици	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кичево од Република Македонија се пренесува на општината Осломеј без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Осломеј.

75. Правото на сопственост на движните ствари:

- Ормари	3
- Бироа	3
- Фотели	6
- Витрина	1
- Телефони	2
- Закачалка	3

- Столици	3
- Машина за пишување	1
- Ормар со фиоки	1
- Корниз	3
- Завеса	3
- Хевталки машинки	1
- Мало масиче	1
- Компјутер	1
- Метално сандаче	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Велес од Република Македонија се пренесува на општината Чашка без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Чашка.

76. Правото на сопственост на движните ствари:

- Ормани шифоњери	4
- Бироа	10
- Фотели	11
- Витрина	2
- Телефони	4
- Закачалка	3
- Столици	6
- Машина за пишување	1
- Ормар со фиоки	2
- Корниз	7
- Завеса	6
- Хевталки машинки	1
- Мало масиче	2
- Компјутер	2
- Метално сандаче	1
- Машини за сметање	1
- Апарат за копирање	1
- Бонсек рам за копиј	1
- Перфоратор	1
- Пиштол застава 7.65 расходован	1
- Метална каса	1
- Правосмукалка	1
- ПП апарат	1
- Грелка	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Велес од Република Македонија се пренесува на општината Велес без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 3 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Велес.

77. Правото на сопственост на движните ствари:

- Биро ултрапласт	3
- Биро канцелариско	1
- Фотели платнена	3
- Маса за цртање	1
- Телефони - факс Панасоник, дигитрон ЕИ, Искра 02. 0273	
- Кумбе (плех)	1
- Кунци криви прави	8
- Закачалка зидна	3
- Маса за цртање	1
- Фотелја ниска тапацирана	2
- Метален ормар	1
- Метална Каса	1
- Фотелја со метални ногарски-плас.	1
- Касета за планови метална	1
- Дрвен ормар двокрилен	1
- Биро со метални ногари	1
- Машина за пишување	1
- Ковалка	1
- Сандаче за дрва	1
- Работни бира зелени	3

- Фотелја кафеана зелена	3
- Фотелја сива	1
- Плакар мал	1
- Стол ДО-108/p	1
- Стол ДО 11	2

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Крива Паланка од Република Македонија се пренесува на општината Крива Паланка без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 6 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Крива Паланка.

78. Правото на сопственост на движните ствари:

- Канцелариско биро	1
- Столица	1

сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Неготино од Република Македонија се пренесува на општината Демир Капија без надоместок.

Државните службеници вработени во Министерството за транспорт и врски во вкупен број 1 кои вршат работи кои се пренесени како надлежност на општините, преминуваат како вработени во општинската администрација на општина Демир Капија.

Член 2

Примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерството за транспорт и врски и општините од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Пренесувањето на правото од член 1 на оваа одлука, ќе се спроведе по потпишувањето на спогодбите за преземање и вработување на државните службеници без јавен оглас.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2612/1
30 јуни 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

790.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), член 145 став 1 од Законот за градење, а во врска со член 22 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ

Член 1

1. Правото на сопственост на недвижните ствари: 18 простории - канцеларии од барака број 3 во објект-бараци на општината, сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Центар од Република Македонија се пренесува на општината Центар без надоместок.

2. Правото на сопственост на недвижните ствари: 8 простории - канцеларии со број: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 14 од барака број 1 во објект-бараци на општината, сопственост на Република Македонија - корисник Мини-

стерството за транспорт и врски - подрачна единица Гази Баба, од Република Македонија се пренесува на општината Гази Баба без надоместок.

3. Правото на сопственост на недвижните ствари: 11 простории - канцеларии со број: 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 од барака број 3 во објект-бараки на општината, сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Карпош од Република Македонија се пренесува на општината Карпош без надоместок.

4. Правото на сопственост на недвижните ствари: барака бр. 3 - цела барака во објект-бараки на општината, сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кисела Вода од Република Македонија се пренесува на општината Кисела Вода без надоместок.

5. Правото на сопственост на недвижните ствари: 12 простории - канцеларии со број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од барака број 3 во објект-бараки на општината, сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Чаир од Република Македонија се пренесува на општината Бутел без надоместок.

6. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 канцеларии со бр.32 и 34 на I кат и бр.47 на II кат во зграда на општина Берово сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Берово, од Република Македонија се пренесува на општината Берово без надоместок.

7. Правото на сопственост на недвижните ствари 4 канцеларии со бр. 3, 4 и 16 на приземје и бр. 17 на I кат во зграда на општина Делчево сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Делчево, од Република Македонија се пренесува на општината Делчево без надоместок.

8. Правото на сопственост на недвижните ствари 2 канцеларии на приземје во зграда на општина Демир-Хисар сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Демир-Хисар од Република Македонија се пренесува на општината Демир-Хисар без надоместок.

9. Правото на сопственост на недвижните ствари 6 канцеларии сала, депо, санитарен јазол на приземје во зграда на општина Гевгелија сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гевгелија од Република Македонија се пренесува на општината Гевгелија без надоместок.

10. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 канцеларии бр.9, 10, 11 на приземје во зграда на општина Кавадарци сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кавадарци од Република Македонија се пренесува на општината Кавадарци без надоместок.

11. Правото на сопственост на недвижните ствари 5 канцеларии со бр. 2, 4, 6, 7 и 8 на I кат во зграда на општина Кочани сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кочани, од Република Македонија се пренесува на општината Кочани без надоместок.

12. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 канцеларии бр.23 на III кат во зграда на општина Крушево сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Крушево од Република Македонија се пренесува на општината Крушево без надоместок.

13. Правото на сопственост на недвижните ствари 2 канцеларии бр. 16,17 на приземје во зграда на општина Македонски Брод сопственост на Република Македо-

нија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Македонски Брод од Република Македонија се пренесува на општината Македонски Брод без надоместок.

14. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 канцеларии со бр. 45, 46 и 47 на IV кат во зграда на општина Неготино сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Неготино, од Република Македонија се пренесува на општината Неготино без надоместок.

15. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 канцеларии со бр.8,10 и 14 на приземје во зграда на општина Пробиштип сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Пробиштип, од Република Македонија се пренесува на општината Пробиштип без надоместок.

16. Правото на сопственост на недвижните ствари 2 канцеларии на приземје-западно крило во зграда на општина Радовиш сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Радовиш, од Република Македонија се пренесува на општината Радовиш без надоместок.

17. Правото на сопственост на недвижните ствари 6 канцеларии со бр.44,45,46,47,48 и 51 на III кат во зграда на општина Штип сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Штип, од Република Македонија се пренесува на општината Штип без надоместок.

18. Правото на сопственост на недвижните ствари 10 канцеларии со бр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11, 2 тоалетата со вкупна површина од 275, 40 м² на II кат и подрум од 8 м² во административна зграда на ул. „Ленинова“ во Струмица на К.П. 1683/4 и имотен лист бр.9571 сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Струмица, од Република Македонија се пренесува на општината Струмица без надоместок.

19. Правото на сопственост на недвижните ствари 3 канцеларии со бр. 19, 20 и 21 на I кат во зграда на општина Валандово сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Валандово, од Република Македонија се пренесува на општината Валандово без надоместок.

20. Правото на сопственост на недвижните ствари 5 канцеларии со бр. 1, 5, 6, 7 и 8 на I кат во зграда на општина Винаца сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Винаца, од Република Македонија се пренесува на општината Винаца без надоместок.

21. Правото на сопственост на недвижните ствари: 4 канцеларии на 3 кат во зграда на општина Ресен сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Ресен од Република Македонија се пренесува на општината Ресен без надоместок.

22. Правото на сопственост на недвижните ствари: 14 канцеларии: на први кат 7 канцеларии со реден број: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, на втори кат 6 канцеларии со реден број: 8, 9, 10, 11, 12 и 14 и во мезанин една канцеларија - архива во зграда на општина Битола сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Битола од Република Македонија се пренесува на општината Битола без надоместок.

23. Правото на сопственост на недвижните ствари: 13 канцеларии на приземје со број: 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 62, 63, 64, 65, 66 и 26 во зграда на општина Прилеп сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Прилеп од Република Македонија се пренесува на општината Прилеп.

24. Правото на сопственост на недвижните ствари: 11 канцеларии: 10 канцеларии и една канцеларија - магацин во дрвена барака од времен карактер, Л.П. бр. 1990 и 1994 и К.П.бр. 129 и 130/1 на општина Струга сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Струга од Република Македонија се пренесува на општината Струга без надоместок.

25. Правото на сопственост на недвижните ствари: 10 канцеларии: 7 канцеларии на 2 кат, 2 канцеларии на приземје и една канцеларија-копирница во гаража во зграда на општина Охрид сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Охрид од Република Македонија се пренесува на општината Охрид без надоместок.

26. Правото на сопственост на недвижните ствари: 6 канцеларии на први кат во зграда, П.Л. бр. 1507 и К.П. бр. 1964 на општина Кичево сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кичево од Република Македонија се пренесува на општината Кичево без надоместок.

27. Правото на сопственост на недвижните ствари: 7 канцеларии бр. 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 и стакларник на I кат во зграда на општина Тетово сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Тетово од Република Македонија се пренесува на општината Тетово без надоместок.

28. Правото на сопственост на недвижните ствари: 3 канцеларии бр. 48, 49, 50, на 2 кат во зграда на општина Крива Паланка, сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Крива Паланка од Република Македонија се пренесува на општината Крива Паланка без надоместок.

29. Правото на сопственост на недвижните ствари: 2 канцеларии бр. 25, 28 на 2 кат во зграда на општина Кратово сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Кратово од Република Македонија се пренесува на општината Кратово без надоместок.

30. Правото на сопственост на недвижните ствари: 7 канцеларии бр. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, и просторија на раководителот на 4 кат во зграда на општина Гостивар сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Гостивар од Република Македонија се пренесува на општината Гостивар без надоместок.

31. Правото на сопственост на недвижните ствари: 13 канцеларии бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 на 4 кат во Судска зграда, Куманово сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Куманово од Република Македонија се пренесува на општината Куманово без надоместок.

32. Правото на сопственост на недвижните ствари: 9 канцеларии бр. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 на 3 кат во зграда на општина Велес сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Велес од Република Македонија се пренесува на општината Велес без надоместок.

33. Правото на сопственост на недвижните ствари: 2 канцеларии бр. 31, 35, на 3 кат во зграда на општина Свети Николе сопственост на Република Македонија - корисник Министерството за транспорт и врски - подрачна единица Свети Николе од Република Македонија се пренесува на општината Свети Николе без надоместок.

Член 2

Оваа одлука е правен основ за запишување на правото на сопственост на недвижните ствари во катастарот на недвижности, односно во катастарот на земјиштето (јавна книга).

Запишувањето на правото на сопственост на недвижниот имот од оваа одлука ќе го спроведе Државниот завод за геодетски работи.

Ако за одделна недвижна ствар нема соодветна документација врз основа на која може да се изврши запишување на правото според став 1 на овој член, се постапува согласно Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерството за транспорт и врски и општините од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Пренесувањето на правото од член 1 на оваа одлука, ќе се спроведе по потпишувањето на спогодбите за превземање и вработување на државните службеници без јавен оглас.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2610/1
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

791.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

На досегашниот корисник - Национална установа - Музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга, му престанува користењето на недвижната ствар - објектот и дворното место на Спомен - домот на „Браќа Миладиновци“, што се наоѓа на ул. „8 Ноември“ бр.61 - Струга, лоцирано на К.П.бр.1338, К.О. Струга, евидентирано во Поседовен лист бр. 954, ствар во сопственост на Република Македонија, со површина од 200 м² под објект и 441 м² дворно место, во вкупна површина од 641 м².

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на користење на Националната установа - Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ - Струга, национална установа од областа на културата.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши помеѓу Националната установа - Музеј „Д-р Никола Незлобински“ - Струга и Националната установа - Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ - Струга, во рок од петнаесет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-2433/1
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

792.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА-СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за македонска литература-Скопје број 02-88/14 од 30 март 2005 година, со која за директор на Институтот е избрана д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева, виш научен соработник и в.д. директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-1243/4
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

793.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија од редот на вработените се именува Драге Дамјаноски, сметководител во Секторот за материјално-финансиското работење во Дирекцијата во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-2482/2
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

794.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97, 23/99 и 74/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА

1. Енвер Барди се разрешува од функцијата заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-2486/2
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

795.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97, 23/99 и 74/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 јуни 2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ СКОПЈЕ СО ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА

1. За заменик на директорот на Затворот Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка се именува:

- Фаредин Мифтари, помошник на директорот на ДСУ Гимназија “Зеф Љуш Марку“-Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 33-2635/1
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

796.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2005 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БРОЈ 23-58/7 ОД 28.09.1998 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ “ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. “МАРШАЛ ТИТО“ БР. 96 ВО ВЕЛЕС

1. Во Лиценцата под бр. 23-58/7 од 28.09.1998 година, издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри “Лотарија на Македонија“ Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „15“ се заменува со бројот „22“.

2. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2385/1
30 јуни 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издание	Цена	Р.бр	Издание	Цена
1	Збирни прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		6	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	150.00
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00	7	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	600.00
б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за државна значајност на дејност).	600.00	8	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	9	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилог) Д-р Ј. Проваки, М. Криковски, 1998	350.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот, Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата).	500.00	10	Закон за спречување на корупцијата Со Закон за ратификација на конвенцијата Д-р Ј. Проваки (со објаснувања), 2002	250.00
д)	Комплет од четирите юнги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	11	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2000	250.00
2	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	12	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стов, М-р М. Грозев – Трејковски, 1998	200.00
3	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200.00	13	Устав на Република Македонија (со сите акцирани и рамковен договор) на македонски јазик (мек повез) на англиски јазик (мек повез)	300.00 400.00
4	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови)	900.00	14	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
5	Кривичен законик од Д-р Вlado Камбазови (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на прописи) - плус Дополток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00	15	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
			16	Регистар на Прописи на РМ WEB - базата на прописи од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	3700.00

П О Р А Ч К А бр. 54

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
 р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____

НОВО, НОВО, НОВО !!!

**ЗАКОН
ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА**

СО КОМЕНТАР

од Проф. Д-р Симеон Гелевски

Цена - 600,00 денари.

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието - Закон за општата управна постапка со коментар во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000 - Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.